



Месечен преглед на оперативни активности (март, 2020)

ЈП Водовод и канализација - Скопје со цел зголемена информираност на јавноста за спроведените оперативни активности го објавува месечниот извештај за март, 2020 година.

Имено, во текот на март 2020 година преку Сектор Водовод се изведоа 1129 интервенции и тоа: отстранување на 94 улични дефекти и 361 дефект на шахти, поставување на 48 затвораи, 69 огрлици, 92 приклучни цефки, 26 хидранти, 50 нови приклучоци, промена на 371 водомер и спроведување на 18 изведби на водоводна мрежа. Секторот Канализација изврши 29.155 интервенции од кои: 11.878 проверки на шахти; 13.453 изведби на површинско чистење на решетки од сливници, 3.375 изведби на рачно чистење на сливници со кофа и лопата, 32 чистења на решетки; 23 чистења на сифони, 59 перења на канализација со ЦВ и 430м перење на канализација со ЦП, 249 изведби за отпушување на канализација со ЦП, 795м снимање со камера на канализациска мрежа, 100м изведба на канализациска мрежа и 1 санација на дефект.

Со цел подобрување и унапредување на инфраструктурата, Секторот за технички работи и развој работеше на 16 основни проекти (10 за водоводна мрежа, 3 за фекална мрежа, 3 за атмосферска мрежа), 2 за реконструкција на водоводна мрежа и 1 за дополнување на дислокација на водоводна мрежа. Во рамки на одговорностите се спроведоа 10 ревизии на проекти, 36 увиди, 16 прегледи на задачи за „е-урбанизам“, се издадоа 13 потврди за постоечки инсталации; се спроведе надзор на повеќе објекти во градба и реконструкции; се дадоа одобренија за 19 приклучоци, 66 хидротехнички услови и се одговори на 6 дописи.

Секторот Механизација вршеше секојдневно опслужување со механизација и со возила на сите сектори. Во Дежурно информативниот центар се пријавија и реализираа 1.124 интервенции.

Секторот за санитарна контрола изврши: 1.605 хемиско-бактериолошки анализи на примероци од вода од земените примероци од градскиот водоснабдителен систем (742 физичко-хемиски и 742 микробиолошки анализи).

ЈП Водовод и канализација - Скопје е секогаш подготвено да излезе во пресрет на потребите на граѓаните на град Скопје. Согласно вашите потреби контактирајте не на: 02/3073 010, kontakt@vodovod-skopje.com.mk, <https://www.facebook.com/jpvodovod.skopje/>. Информирајте се на www.vodovod-skopje.com.mk и пристапете до сите електронски сервиси преку e.vodovod-skopje.com.mk или мобилната апликација достапна за Android и IOS.

